



© Nello Petito



© Dimitris Vavylis/ HOS



© Dimitris Vavylis/ HOS



It's time to stop illegal wildlife poisoning in the Balkans!

The intentional placement of poison baits is a harmful and painful method of killing animals that does not discriminate among species. It can drive protected species like vultures to extinction and kill livestock, pets and other domesticated animals. People are also not safe since exposure to poison baits can lead to serious illnesses and even death.

The most common motive behind this practice is to target domestic, feral or wild predators that may inflict damage on livestock and game species. However, poisoning, which is also an environmental crime punishable by law, is not a solution. Several safe preventive measures that help resolve human-wildlife conflicts are available, including electric fences, foxlights, fladry systems and livestock guard dogs.

The BalkanDetox LIFE project combats illegal wildlife poisoning across Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, the Republic of North Macedonia and Serbia by shifting the perceptions and behaviour of all relevant stakeholders, from the decision-makers to the general public and the actual users of poison baits.

Learn more at www.balkandetoxlife.eu



euRONATUR



VULTURE
CONSERVATION
FOUNDATION



MACEDONIAN
ECOLOGICAL
SOCIETY



Време е да кажеме стоп на незаконското труење на диви животни на Балканот! ШТО Е НЕЗАКОНСКО ТРУЕЊЕ НА ДИВИ ЖИВОТНИ?



© VCF



© Metodija Veleviski

Тоа е срамна практика на неселективно убивање животни користејќи отровни мамки, најчесто парченца месо или цели трупови од животни попрашени со отровни супстанции. Најчесто се користат пестициди или други токсични супстанции како цијанид и стрихнин.

Иако е незаконско, труењето на диви животни е сè уште распространето низ Балканот и Европа.

Сторителите најчесто целат на predatorите или други непосакувани животни кои ги сметаат за штетници и предизвикуваат проблеми на човековите активности како менаџмент на дивеч, одгледување добиток или други земјоделски активности. Ова не е решение на овие проблеми, туку напротив, труењето е неселективна и опасна пракса на убивање животни и отвара повеќе проблеми отколку што „решава“.

НЕЗАКОНСКОТО ТРУЕЊЕ НА ДИВИ ЖИВОТНИ МОЖЕ ДА НИ НАШТЕТИ НА СИТЕ

ЗАШТИТЕНИ ВИДОВИ ДОВЕДЕНИ ДО ИСТРЕБУВАЊЕ

Денес, незаконското труење на диви животни е еден од најтешките проблеми со кои се соочува природата. Проценето е дека повеќе од **2300** мршојадци загинале од отров на Балканот во последните **20** години што резултирало со регионално истребување на брадестниот и црниот мршојадец. Денес ова сè уште предизвикува намалување на популациите на голем број загрозени видови и спречува нивно закрепнување.

ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И МИЛЕНИЦИ СТРАДААТ

Труењето не разграничува помеѓу видови. Иако не се мета, добитокот, овчарските кучиња и милениците често пати гинат или пак трпат сериозни последици кога ќе се соочат со отровните мамки.

ЗАГРОЗУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ СО ЗАКОН

Доколку отровните супстанции стапат во контакт со кожата или бидат вдишани, може да дојде до сериозни здравствени проблеми или смрт. Луѓето кои користат отровни мамки не се имуни на овие ефекти – тие ненамерно се ставаат себеси на ризик како и луѓето околу нив, вклучително и најблиските. Со труењето животни може да наруши синџирот на исхрана како и да се загади водата за пиење и домашните посеви.

ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ КАЗНИВ СО ЗАКОН

Поставувањето отровни мамки е казнива пракса и вид на еколошки криминал казнив со закон на Балканот. Во зависност од околностите, сторителите можат да добијат високи парични, па дури и затворски казни.

Во Република Северна Македонија казните можат да бидат помеѓу **1500** и **3000** евра или пак затворска казна од една до пет години.

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ И БЕЗБЕДНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОТРОВНИТЕ МАМКИ


Во повеќето случаи, сторителите се соочуваат со сериозни проблеми и не се ни свесни дека нанесуваат штета или пак дека го прекршуваат законот. Поради ова, клучно е да се подигне свеста за овие проблеми и да се понудат решенија.

Постојат повеќе превентивни и безбедни решенија. Овие мерки можат да ја намалат штетата нанесена на добитокот или дивечот и да помогнат со решавањето на конфликтите помеѓу човекот и дивите животни, особено predatorите.




ЕЛЕКТРИЧНИ ОГРАДИ

Една од најефективните мерки, електричните огради кои го оградуваат добитокот или посеви, можат да спречат настанување на штети од страна на диви животни.



РЕФЛЕКТОРИ

Постојат посебен тип на рефлектори наменети специјално за плашење predatorи на начин на кој светат со обоена светла во различни правци и ритми и даваат впечаток дека има луѓе.



СИСТЕМ ОД ПАНДЕЛКИ

Овој систем се базира на црвени панделки кои висат од хоризонтално поставено јаке кое го обиколува добитокот и ги брка волците од околината.



КУЧИЊА ЧУВАРИ

Најтрадиционалниот и најчест метод на чување на добитокот е кучето. Ова е еден од најприродните и најуманите методи кои ги користи човекот со векови за да се спречат напади од волци и мечки.

Борба против незаконската употреба на отрови преку проектот Балкан Детокс Лајф

Проектот **BalkanDetox LIFE** цели кон борба против незаконското труење на диви животни во Република Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција и Србија. Ова се спроведува преку менување на перцепцијата и однесувањето на чинителите, од носителите на одлуки до општата јавност и евентуално лицата кои користат отровни мамки.

Пријави случај со труење

Молчењето значи одобрување. Преземи акција и помогни во борбата против незаконското труење на животни.

Дали сте слушнете или нашле отруени животни или мамки во природата?

Пријавете го тоа веднаш со цел да спречите понатамошно труење како и да се донесат сторителите пред лицето на правдата.

Македонско еколошко друштво – 070326095

070670052

Полиција: 192

Телефон за итни случаи

112

Дознајте повеќе за проектот и вклучете се

Дознајте повеќе за проектот и вклучете се

www.balkandetoxlife.eu

Следете го проектот на Facebook и Instagram:

@BalkanDetoxLIFE



Приклучете се на мейлинг листата:
Дозвољуваат персонализирано да ви достават информации за проектот и неговите активности.
info@balkanvultures.org
petrovskisimes.org.mk
starova@imes.org.mk

Проектот **BalkanDetox LIFE** е финансиран од страна на LIFE програмата на Европската Унија со код LIFE19 GIE/NL/001016.

Главната цел е преку овие активности да се изградат капацитети и да се подобри справувањето со случаи со труење, да се подигне свеста за сериозноста на овие настани, да се подобри соработката и комуникацијата помеѓу релевантните чинители со цел да се намалат случаите и да се сочува дивот свет, природата и човековото здравје.